

Институтот за европска политика - Скопје Ве поканува на

ТРКАЛЕЗНА МАСА

МК-ЕУ: која е стратегијата?

30 октомври 2013 година (среда) 09.30 – 12.00 часот

Сити Хол Центар, Кеј Димитар Влахов, Скопје

ПРОГРАМА

09.30 - 10.30 По петтата препорака: опции и ставови

Воведни напомени: Д-р Малинка Ристевска Јорданова, ЕПИ

- *Dr. Fatmir Besimi, заменик на претседателот на Владата за европски прашања*
- *Радмила Шекеринска, претседател на Националниот совет за евроинтеграции*
- *Hajrulla Missini, претседател на Комисијата за европски прашања*
- *Силвана Бонева, заменик на претседателот на Националниот совет за евроинтеграции (да се потврди)*
- *Дискусија*

Кои се опциите за откочување на европристапниот процес на Република Македонија? Каква е стратегијата на Владата? Кои се видувањата на клучните политички субјекти? Дали реално има можности за отворање на скрининг? Како до консензус?

10.30 - 10.45 Пауза

10.45 - 12.00 Извештајот на ЕК како повод - анализа и препораки

Воведни напомени: Симонида Кацарска, ЕПИ

- *Д-р Љубица Караманди, член на ЕПИНЕТ*
- *М-р Дрилон Исени, член на ЕПИНЕТ*

Како влијае status quo во евроинтеграцискиот процес врз демократизацијата на Република Македонија и европеизацијата воопшто? Кои се критичните точки? Кои се клучните препораки по петтата препорака? Каков е „домашниот“ капацитет за реформи?

Модератор: Боби Христов

Цел

- да се поттикне конструктивна јавна дебата за опциите за развој на евроинтеграцискиот процес и да се понудат релевантни опции и препораки;
- посебно да се стимулира учеството на младите експерти за ЕУ во дебатата за евроинтеграцискиот процес.

Формат

Од дискутантите се очекува да се фокусираат на клучните прашања и да понудат опции и препораки во однос на конкретната тема на расправа.

Дискусијата на воведните дискутанти е ограничена на најмногу 10 минути, на учесниците во дискусијата - на 5 минути. Се очекува слободна дискусија, без однапред подготвени говори.

Материјали

- Првична анализа на ЕПИ за Извештајот на ЕК 2013
- Извештај на ЕК за напредокот на РМ - 2013 година, Стратегија на проширувањето и клучните предизвици 2013-2014

Врз основа на своите согледувања и расправата на тркалезната маса, ЕПИ ќе подготви коментар и документ на политиката (policy brief).

Превод

Ќе биде обезбеден симултан превод од македонски на албански јазик и обратно.